



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 8 декември 1982

Општина

Број 45

Год. XXXVIII

Претплата за 1983 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

645.

Врз основа на член 125 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 32/82) и член 130 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУТОТ НА СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Стручните и другите работи и задачи за потребите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Претседателство), неговите работни тела и Советот на Републиката ги врши Службата на Претседателството.

2. Службата на Претседателството врши стручно-аналитички, нормативно-правни, информативно-документациони, стручно-технички, финансиско-материјални, административно-технички и помошни работи и задачи кои се однесуваат на: подготвување и организирање на седниците на Претседателството и на неговите работни тела; подготвување на нацрти на програми за работа на Претседателството и на неговите работни тела; следење на извршувањето на програмата за работа и на актите што ги донесува Претседателството; давање стручни мислења за прашањата и актите што ги разгледува Претседателството; подготвување на предлозите на актите што ги донесува Претседателството; обезбедување и подготвување на информативни и документарни и други материјали и податоци неопходни за остварување на функциите на Претседателството и на неговите работни тела; информирањето на јавноста, на републичките органи и организации за работата на Претседателството и на неговите работни тела; подготвување на предлози и други акти во врска со одликувањата и признанијата, помилувањата и други работи за потребите на Претседателството, на неговите работни тела, на членовите на Претседателството, на Советот на Републиката и на одделни републички совети.

3. Во извршувањето на своите задачи и работи, Службата на Претседателството соработува со стручните служби на Собранието на СРМ и на Извршниот совет на Собранието на СРМ, со републичките органи на управата, со стручните служби на општествено-политичките организации и самоуправниите организации и заедници, како и со соодветните служби во претседателствата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и со Службата на Претседателството на СФРЈ.

4. Службата на Претседателството на СРМ се организира и работи како единствена служба.

Со Службата раководи секретарот на Претседателството на СРМ.

Во рамките на единствената служба стручните и другите работи ги вршат: советници на Претседателството, шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството, помошникот на секретарот на Претседателството, секретари на работните тела на Претседателството, стручните соработници и работници кои вршат административно-технички работи.

5. Секретарите на одделни републички совети во согласност со закон организационо се поврзани со Службата на Претседателството.

6. Одредени административно-финансиски, организационо-технички и други работи за потребите на Претседателството, врз основа на меѓусебен договор, може да ги врши соодветната служба на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ или заедничка служба формирана од овие органи.

7. Работните луѓе во Службата на Претседателството ги остваруваат самоуправните права и ги уредуваат меѓусебните односи во согласност со закон и со одредбите на оваа одлука.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУТ

A. Секретар на Претседателството

1. Секретарот на Претседателството раководи со Службата на Претседателството.

Покрај работите што му се определени како делокруг со Деловникот за работа на Претседателството, секретарот на Претседателството ја организира и усогласува работата на Службата на Претседателството, се грижи за унапредување на организацијата на работењето и уредувањето на внатрешните односи во Службата и врши други работи што ќе му ги довери Претседателството или што ќе ги одреди претседателот на Претседателството.

Секретарот на Претседателството му помага на претседателот на Претседателството во подготвувањето и организирањето на седниците на Претседателството.

Секретарот на Претседателството посебно се грижи за подготвувањето на нацртот на програмата за работа на Претседателството, за подготвување периодични осврти за работата на Претседателството, известување на надлежните органи и организации за заклучоците, ставовите и мислењата на Претседателството по одредени прашања и следење на извршувањето на тие заклучоци, ставови и мислења, се грижи за навремено проследување на одлуките, насоките и предлозите на Претседателството до надлежните органи и организации.

Во остварувањето на овие задачи и организирањето на сите други работи на Службата, секретарот на Претседателството донесува упатства и други акти за кои е овластен и презема мерки со кои се обезбедува законито и успешно вршење на работите за потребите на Претседателството, на неговите работни тела и на членовите на Претседателството.

Секретарот на Претседателството со секретарите на републичките совети врши координација на работите што се поврзани со остварувањето на функциите на Претседателството.

Секретарот на Претседателството за својата работа и за работата на Службата одговара на Претседателството.

2. Во случај на отсутност или спреченост, секретарот на Претседателството го заменува работник во Службата на Претседателството, именуван од Претседателството на СРМ кој во консултација со претседателот на Претседателството, ќе го одреди секретарот на Претседателството.

3. Заради обезбедување на претходни стручни консултации на секретарот, организирање и усогласување на работите на Службата и унапредување на нејзината работа се формира колегиум. На колегиумот се договара планот на работа на Службата, изготвувањето на актите и материјалите за потребите на Претседателството на Службата и се разгледуваат и други прашања што произлегуваат од програмата за работа на Претседателството и на неговите работни тела и задачите на Службата.

Колегиумот го сочинуваат: секретарот на Претседателството, советниците на Претседателството, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството и помошникот на секретарот на Претседателството.

Во работата на колегиумот учествуваат и секретарите и други стручни работници во Службата на Претседателството, во зависност од прашањата што се разгледуваат.

Колегиумот го свикнува и со неговата работа раководе секретарот на Претседателството.

Б. Советници на Претседателството

1. Во Службата на Претседателството има советници во областите за општествено-политички систем, општествено-економски развој и економска политика, за општествените дејности и за општонародната одбрана и општествената самозаштита а можат да се именуваат и за други области на општествениот живот.

2. Советниците на Претседателството на СРМ вршат стручно-аналитички, нормативно-правни, информативно-документациони работи и задачи и тоа: непосредно се грижат за подготвување и остварување на програмата за работа на Претседателството на СРМ од областа на општествено-политичкиот и економскиот систем и развој, на општествените дејности, општонародната одбрана и општествената самозаштита и од другите области на општествениот живот; ги следат, проучуваат и даваат стручни мислења на Претседателството по прашања значајни за остварувањето на функцијата на Претседателството во овие области; обезбедуваат материјали, подготвуваат информации и покренуваат иницијативи за разгледувањето на одредени прашања од областа на општествено-политичкиот систем, од општествено-материјалниот развој и економската политика, од областа на општествените дејности и од општонародната одбрана и општествената самозаштита и другите области на општествениот живот, ги подготвуваат нацртите на актите односно стручно ги формулираат одлуките, предлозите, ставовите и мислењата на Претседателството од овие области и вршат и други стручни работи што ќе им ги довери Претседателството или секретарот на Претседателството.

3. Во остварувањето на задачите советниците на Претседателството непосредно соработуваат со надлежните органи и организации.

4. Записниците на седниците на Претседателството ги води советник на Претседателството што ќе го одреди секретарот.

В. Шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ

Шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството врши стручно-аналитички, информативно-документациони и други работи што ќе му ги довери претседателот на Претседателството и му помага во работата во врска со остварувањето на неговата функција.

Г. Помошник на секретарот на Претседателството

Помошникот на секретарот на Претседателството му помага на секретарот на Претседателството на СРМ во организирањето на работата во Службата на Претседателството на СРМ.

Според упатствата на секретарот на Претседателството на СРМ го организира и координира стручно-техничкото, организационото, материјалното и финансиското работење на Службата во остварувањето на задачите за потребите на Претседателството, неговите работни тела и Советот на Републиката. Непосредно се грижи за подготвувањето на општите акти на работната заедница, врши аналитичко-стручни и други работи што ќе му ги довери секретарот на Претседателството.

Помошникот на секретарот ги врши и работите на секретарот на Комисијата за организационо-кадровски прашања на Претседателството на СРМ.

Д. Советници во Службата

Во Службата на Претседателството има советници по општествено-економски и општествено-политички прашања.

Советниците во Службата по општествено-економски и општествено-политички прашања ги вршат стручните работи за потребите на членовите на Претседателството, како и определени работи и задачи од стручен и информативно-документационен карактер за потребите на Претседателството по прашања од соодветните области, обезбедуваат материјали, подготвуваат тековни информации и белешки по одредени материјали за членовите на Претседателството, учествуваат во подготвувањето на нацрти на акти што ги донесува Претседателството и неговите работни тела и вршат други работи што ќе им ги довери секретарот на Претседателството.

Г. Секретари на комисији на Претседателството

Аналитичко-стручните, информативно-документационите и организационите работи за потребите на комисиите на Претседателството ги вршат секретарите на комисиите.

Секретарот на Комисијата ги врши сите работи што се однесуваат на подготвувањето и свикнувањето на седниците на Комисијата, се грижи за извршување на заклучоците и предлозите на Комисијата.

Секретарот на Комисијата работи врз основа на непосредните упатства на Комисијата, односно претседателот на Комисијата.

Секретарот на Комисијата ги врши и стручните работи за потребите на претседателот на Комисијата по прашањата од делокругот на Комисијата.

Е. Стручни соработници во Службата на Претседателството

Стручните соработници во Службата на Претседателството вршат нормативно-правни, информативно-документациони и други работи. Вршат работни задачи околу подготвувањето на седниците на Претседателството и во работата на секретарот, помагаат во изработката на нацрти на акти на Претседателството, ги изготвуваат нацртите на општите акти на работната заедница, се грижат за контактите и подготовките за разни приеми во Претседателството, изготвуваат честитки, вршат јазична редакција, како и работи околу информирање на јавноста за работата на Претседателството и неговите работни тела. Вршат и други работи што ќе им ги довери секретарот на Претседателството.

Ж. Стручно-техничките, финансиско-материјалните, оперативно-техничките, административно-тех-

ничките и помошните работи и задачи ги вршат административно-технички и други работници во Службата на Претседателството.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

1. Секретарот на Претседателството го именува Претседателството на СРМ за време од 4 години.

Претседателството на СРМ го разрешува од должност секретарот на Претседателството.

2. Советниците на Претседателството, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ и помошникот на секретарот на Претседателството по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања ги именува Претседателството за време од четири години и можат одново да бидат именувани на истата должност.

Советниците на Претседателството на СРМ, шефот на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ и помошникот на секретарот на Претседателството на СРМ по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања ги разрешува од должност Претседателството на СРМ.

Работниците од претходниот став имаат статус на републички советници.

3. Секретарот на Републичкиот совет за заштита на поредокот утврден со Уставот го именува и разрешува од должност Претседателството на СРМ по предлог на Советот.

4. Личните доходи на именуваните работници се определуваат според основите и мерилата што ги утврдува Претседателството на СРМ.

5. Именуваните работници во Службата на Претседателството во извршувањето на своите задачи утврдени во оваа одлука, постапуваат спрема упатствата на секретарот на Претседателството.

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ

1. Самоуправните права, обврски и одговорности работниците во Работната заедница на Службата на Претседателството ги остваруваат во согласност со Законот за државната управа и општествен договор, самоуправни спогодба и со самоуправните општи акти на Работната заедница. Во остварувањето на своите самоуправни права, обврски и одговорности, работниците во Работната заедница стекнуваат и го распоредуваат доходот на средства за лични доходи и за заедничка потрошувачка, ги уредуваат своите работни односи и начинот на остварувањето на своите права, обврски и одговорности, образуваат органи на управување, вршат самоуправни контрола, се грижат за своето стручно образование, му даваат мислења и предлози на секретарот за прашањата од значење за својата општествено-економска положба и од интерес за работата на службата и друго.

2. Работните луѓе во Службата на Претседателството образуваат една работна заедница. Членови на Работната заедница се и секретарот и именуваните работници.

3. Секретарот на Претседателството во поглед на работните односи и самоуправувањето ги има истите права и должности на функционер кој раководи со републички орган на управа.

4. Работниците во Работната заедница самоуправно одлучуваат за остварување на самоуправните права, обврски и одговорности и кога е тоа определено со закон, за одделни самоуправни права, обврски и одговорности во согласност со секретарот.

5. Актот за систематизација на работите и задачите на Службата на Претседателството по прибавено мислење на Работната заедница на Службата на Претседателството на СРМ го донесува секретарот на Претседателството во согласност со Претседателството на СРМ.

6. Кога секретарот на Претседателството, во случаите предвидени со Законот за државната управа (член 225, 226, 227 и 228, како и член 212, 214 и 239) запре од извршување самоуправен општ акт на Работната заедница, поединечен акт на Работната заедница, или ако не се постигне согласност за прашањата за кои, во согласност со закон, одлучуваат работниците или Советот на Работната заедница на Службата во согласност со секретарот, конечна одлука за тоа донесува Претседателството.

7. За потребата за прием на работници за работи и задачи предвидени со актот за систематизација на работите и задачите на Службата на Претседателството одлучуваат секретарот на Претседателството по прибавено мислење од Советот, под услов да се обезбедени финансиски средства, а за работниците кои во согласност со одредбите на оваа одлука ги именува Претседателството, одлучува Претседателството на СРМ по предлог на Комисијата за организационо-кадровски прашања.

8. Со актот за систематизација на работите и задачите на Службата на Претседателството се одредува за кои работни задачи се заснова работен однос без конкурс, а за кои со конкурс односно оглас и во кои услови и под кои околности може да се заснова работен однос за одредено време без да се распише јавен конкурс, односно јавен оглас.

9. Средствата за работа на Службата на Претседателството се обезбедуваат во согласност со закон, во Буџетот на Републиката. Средствата за работа на Службата ги сочинуваат: средствата што работниците ги стекнуваат како доход на Работната заедница, средства за посебни намени и средства за опрема.

Наредбодавец за извршување на претсметката за работа на Службата на Претседателството е секретарот на Претседателството.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, бр. 08-130 од 8. VI. 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-653

18 ноември 1982 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

646.

Врз основа на член 33 од Законот за електро-стопанство („Службен весник на СРМ“, бр. 10/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I. Се дава согласност на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија, донесен на Втората редовна седница на Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, одржана на 27. X. 1982 година.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2202/1

18 ноември 1982 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

647.

Врз основа на член 11 и 31 од Самоуправната спогодба за здружување во СИЗ за енергетика на Македонија — Скопје, Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на предлог на Извршниот одбор, на својата II редовна седница, одржана на 27 октомври 1982 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој тарифен систем се утврдуваат основните тарифни елементи за пресметување на електричната енергија што електростопанските организации на здружен труд (во натамошниот текст: испорачател) им ја испорачуваат на потрошувачите на електрична енергија (во натамошниот текст: потрошувач), како и начинот на применувањето на тие елементи.

Член 2

Потрошувачите на електрична енергија спрема местото на испораката се делат на:

- потрошувачи на висок напон,
- потрошувачи на низок напон.

Член 3

Потрошувачите на електрична енергија му плаќаат на испорачателот:

- основен придонес за пресметковна моќ,
- преземена работна енергија и
- прекумерно преземена реактивна енергија.

Член 4

Основниот придонес за пресметковната моќ се плаќа според врвното оптоварување во киловати. Износот на основниот придонес за пресметковна моќ се добива со множење на соодветниот тарифен став за тој придонес со бројот на киловатите врвно оптоварување. Врвното оптоварување е најголемо оптоварување кое потрошувачот ќе го постигне во време од 15 минути во текот на месечниот пресметковен период.

Пресметковната моќ може да се утврди и на друг начин предвиден со овој тарифен систем.

Член 5

Доколку мерењето на врвното оптоварување на потрошувачот се врши на повеќе мерни места, вкупното врвно оптоварување се добива со собирање на врвните оптоварувања на сите мерни места и од ист напонски ред.

На барање на потрошувачот, испорачателот ќе му го утврди вкупното врвно оптоварување со собирање на истовремените оптоварувања ако постои можност за нивното објективно утврдување, а под услов објектите на потрошувачот да се наоѓаат на иста градежна локација и од ист напонски ред.

По исклучок од претходниот став вкупното врвно оптоварување кај електровлечата се утврдува со собирање на истовремените оптоварувања.

Член 6

Износот што го плаќа потрошувачот за преземената работна енергија се добива со множење на соодветниот тарифен став за единица работна енергија со бројот на преземените киловат-часови.

Член 7

Износот што го плаќа потрошувачот за прекумерно преземената реактивна енергија се добива со множење на соодветниот тарифен став за прекумерно преземен киловат-час (КВАрч) со бројот на киловат-часовите на прекумерно преземена реактивна енергија.

Прекумерно преземената реактивна енергија е позитивна разлика помеѓу фактички преземената реактивна енергија и реактивната енергија која му одговара на факторот на моќта $\cos \varphi 0,95$, т.е. преземената реактивна енергија над износот од 33% од преземената работна енергија, а ќе се применува по истек на 12 месеци од денот на донесувањето на овој тарифен систем.

Член 8

При пресметувањето на основниот придонес за пресметковна моќ за преземената работна енергија и прекумерно преземената реактивна енергија, деловите од киловат, киловат-час и киловат-час се заокружуваат на цели броеви, и тоа на тој начин што дел поголем од 0,5 се заокружува на повисок цел број, а дел до 0,5 на понизок цел број.

Член 9

Според напонот на електричната енергија на местото на предавањето, во тарифниот систем постојат:

- 1) тарифа за висок напон,
- 2) тарифа за низок напон.

Како висок напон се подразбира напонот од 1 киловолт (кВ) или повисок, а под низок напон-напонот под 1 киловолт (кВ).

Член 10

Место на предавање на електрична енергија е место на кое испорачателот испорачува, а потрошувачот презема.

Местото на предавање на електрична енергија се наоѓа по правило на границата меѓу основните средства на испорачателот и потрошувачот, односно купувачот.

Член 11

Местото на мерење е место на кое се мери електричната енергија што потрошувачите ја преземаат од испорачувачот.

Местото на мерење се наоѓа, по правило, на местото на предавањето на електричната енергија ако со договор не е поинаку одредено. На едно место на предавањето може да има повеќе места за мерење.

Член 12

Доколку на границата на основните средства на испорачателот и основните средства на потрошувачот од технички причини не се мери електричната енергија, местото на предавањето се наоѓа:

- 1) за потрошувачите приклучени на низок напон — на местото на мерење;
- 2) за другите потрошувачи — на местото што со договор ќе го определат испорачателот и потрошувачот.

Доколку местото на мерењето не се поклопува со местото на предавањето на преземената електрична енергија, истата се сведува на местото на предавањето со пресметување на загубите на енергијата и снагата во трансформаторите и родот.

Член 13

Тарифните ставови за основниот придонес за пресметковна моќ за преземена работна енергија и за прекумерно преземена реактивна енергија можат да се определуваат различно: според сезоната, времето на денот, напонот и степенот на тарифата.

Член 14

Тарифните ставови според сезоната се:

- 1) повисоки сезонски ставови,
- 2) пониски сезонски ставови.

По пониските сезонски ставови на потрошувачот му се пресметува електричната енергија испорачана во времето од 1 април до 30 септември, а по повисоките сезонски ставови испорачаната електрична енергија во времето од 1 октомври до 31 март.

* Односот меѓу повисоките и пониските сезонски тарифни ставови се утврдува во износ од 1,8 : 1 кај тарифата за висок напон, а 1,5 : 1 кај тарифата за низок напон.

Член 15

Тарифните ставови според времето на денот се:

- 1) Поголеми дневни ставови (ВТ),
- 2) Помали дневни ставови (НТ).

По поголемите дневни ставови (ВТ) се пресметува електричната енергија испорачана во траење од 12 часа дневно и тоа од 06 до 14 часот и од 17 до 21 часот.

По помали дневни тарифни ставови (НТ) се пресметува електричната енергија испорачана за време од 14—17 и од 21 до 06 часот. Електричната енергија испорачана на потрошувачите на високиот напон во неделите се пресметува по помали дневни тарифни ставови, ако за тоа постојат соодветни услови за нејзино мерење.

Меѓу поголемите дневни и помалите дневни тарифни ставови се утврдува однос од 1,8 : 1, кај тарифата за висок напон, а 1,5 : 1 кај тарифата за низок напон.

II. ТАРИФА ЗА ВИСОК НАПОН

Член 16

Тарифата за висок напон има:

- 1) Тарифни ставови за напон од редот 110 кВ и повисок;
- 2) Тарифни ставови за напон од редот 35 кВ;
- 3) Тарифни ставови за напон од редот 1 кВ до 20 кВ.

Со потрошувачите на електрична енергија кои преземаат над 300 ГВтч годишно и чии карактеристики на потрошувачка и режим на работа се такви да можат да се прилагодат на барањата на испорачателот во согласност со нивните можности на испорака, па со тоа придонесуваат за рационално користење на електроенергетските постројки, може да се уговори попуст на пропишаните тарифни ставови, а во зависност од степенот на прилагодливоста.

Член 17

Доколку мерењето се врши на напон од ред понизок односно повисок од напонот на местото на предавањето, испорачаната електрична енергија и моќ се пресметува по тарифните ставови што важат за напонот на местото на предавањето.

Член 18

Основниот придонес за пресметковната моќ му се пресметува на потрошувачот по соодветниот тарифен став за тој придонес според постигнатиот врвно оптоварување.

Член 19

Учеството на моќта во вкупната вредност на енергијата изнесува 40%.

Член 20

Испорачателот на барање на потрошувачот кој има сопствена електрична централа ќе договори посебен начин на пресметување на основниот придонес за пресметковната сила во месеците кога ќе настапи дефект или прекин на работата на електричната централа на потрошувачот.

Член 21

Ако во исклучителни случаи преку мерните уреди на еден потрошувач приклучен на висок напон се снабдува со електрична енергија друг потрошувач (индиректен потрошувач), потрошувачката на електрична енергија на потрошувачот приклучен на висок напон, кај кого се сместени мерните уреди, при пресметувањето се намалува за количината на електрична енергија и моќ што ја потрошил индиректниот потрошувач.

Во случајот од ставот 1 на овој член на потрошувачот приклучен на висок напон му се намалува количината на измерените киловати, киловат-

часови и киловар-часови, на начинот што меѓусебно ќе го договорот испорачателот и потрошувачот.

Член 22

На сезонските потрошувачи електричната енергија ќе им се пресметува во времето на преземањето по соодветните тарифни ставови. Во месеците на непреземањето ќе му се пресметува по Тарифен став само за средна моќ од месеците кога користел електрична енергија.

Член 23

Тарифните ставови за прекумерно преземената реактивна енергија се 30% од тарифните ставови за работна енергија.

III. ТАРИФА ЗА НИЗОК НАПОН

Член 24

Во тарифата за низок напон постојат тарифни ставови за следните категории потрошувачи:

- 1) Тарифни ставови за категорија на потрошувачка на домаќинства и
- 2) Тарифни ставови за категорија на останата потрошувачка на низок напон (0,4 кВ).

Член 25

Тарифата за низок напон се применува:

- 1) на потрошувачите приклучени на низок напон,
- 2) на потрошувачите приклучени на висок напон што не ќе склучат договор со испорачувачот за применување на тарифата за висок напон,
- 3) на потрошувачите на висок напон кои немаат соодветно мерење.

Член 26

Категоријата на потрошувачки домаќинства опфаќа потрошувачка на електрична енергија во становите, потрошувачка за осветлување на споредни простории во домаќинствата, гаражи кои не се користат за вршење на занаетчиска дејност, како и потрошувачка за погон на заедничките уреди во станбените згради и тоа: лифтови, машини за перење и сушење алишта, мотор за централно греење, хидрофори и слични трошила за заеднички потреби и степенишни простории во станбените згради.

Под категорија на домаќинства, во смисла на одредбата на ставот 1 од овој член, се:

— котларници и топлотни станици во делот за затоплување на станбени згради, детски ясли, градинки, забавишта, домови и интернати за згрижување на деца, ученици, студенти, инвалиди, старци и пензионери, училишни куќи, уметнички ликовни ателјеа, доколку обезбедат утврдување на ангажираната моќ по пат на мерење или вградување на уреди кои спречуваат пречекорување на договорената моќ.

Член 27

Потрошувачката на електрична енергија на различни категории на потрошувачка на нискиот напон се пресметува одвоено, ако одвоено се мери.

Ако потрошената работна енергија за категорија на потрошувачка за домаќинства и категорија на останата потрошувачка на низок напон се мери заедно, вкупната потрошувачка на електрична енергија се сврстува во категорија на останатата потрошувачка на низок напон.

Член 28

Категоријата на потрошувачка на останата потрошувачка на низок напон (0,4 кВ) ги има следните тарифни групи:

- 1) Тарифна група на потрошувачи кои имаат вградно мерење на моќта (кВтч),
- 2) Тарифна група на потрошувачи кај кои моќта не се мери, а се определува на друг начин.

— При утврдувањето на тарифните ставови за продажба на електрична енергија на нискиот напон, влијанието на моќта во цената на енергијата изнесува 20%.

Член 29

Основниот придонес за пресметковна моќ се пресметува месечно според врвното оптоварување во киловат (кВт) што се утврдува со мерен уред или со уред што го спречува пречекорувањето на договореното оптоварување.

За секое место на мерење се пресметува најмалку 1 киловат (1 кВт).

Ако врвното оптоварување на потрошувачот се утврдува во киловолт-ампери (кВА), при пресметувањето се зема односот $1 \text{ кВА} = 1 \text{ кВт}$.

Ако врвното оптоварување на потрошувачот се утврдува во ампери (А), врвното оптоварување во кВА се добива врз основа на номиналниот напон на местото каде тој уред е вграден.

Член 30

Секој потрошувач од категоријата домаќинство за пресметковна моќ месечно плаќа во зависност од мерниот уред (броило) и годишната потрошувачка и тоа:

- за еднофазен приклучок, почетни 3 ТЕ;
- за трофазен приклучок, почетни 4 ТЕ;

За вили, викендици и викенд станови, пресметковната моќ се утврдува и тоа:

- за еднофазен приклучок, почетни 6 ТЕ,
- за трофазен приклучок, почетни 8 ТЕ.

На почетните ТЕ се додава и тарифен кВт според годишната потрошувачка и тоа:

- до 500 кВт + „О“ ТЕ/месец,
- од 500 до 3000 кВтч + 1 ТЕ/месец,
- до 5000 кВтч + 2 ТЕ/месец,
- до 7000 кВтч + 3 ТЕ/месец,
- до 9000 кВтч + 4 ТЕ/месец,
- до 11000 кВтч + 5 ТЕ/месец,
- до 13000 кВтч + 7 ТЕ/месец,
- над 13000 кВтч + 10 ТЕ/месец.

Основот за утврдување на пресметковната моќ врз основа на годишната потрошувачка се утврдува според потрошувачката од претходната година.

Член 31

Ако врвното оптеретување на потрошувачите на низок напон — останата потрошувачка не се пресметува според одредбите на член 29, истото ќе се утврдува според тарифните единици, кои се изнаоѓаат:

— со попис на инсталираната моќ на трошилата, при што за најголемото трошило се зема 100%, второто со моќ 2/3 и сите останати 1/3 од инсталираната моќ;

— за тарифна единица се зема секој започнати 20 м² вкупна површина на продавници, работилници, канцеларии, училиници, касарни, сали, складови и слични простории.

Второто оптеретување за II тарифен степен се пресметува за еднофазен приклучок (броило) 1 ТЕ, за трофазен приклучок (броило) 2 ТЕ.

Секоја тарифна единица претставува тарифен кВт.

Член 32

Потрошувачот на едно мерно место може да плати вредност на основниот придонес за пресметковна моќ 12 пати годишно. Ако врвното оптоварување не се мери, при иселување или престанок на користење на електрична енергија во првата половина од месецот, потрошувачот се ослободува од плаќање на основниот придонес за пресметковната моќ за тој месец.

Потрошувач кој се иселува или почнува да користи електрична енергија во првата половина од месецот, го плаќа основниот придонес за пресметковната моќ за тој месец.

Член 33

По исклучок од одредбите на членот 32 од овој тарифен систем електричната енергија потрошена за јавно осветлување на улици, плоштади, паркови или други зелени површини, патишта и тунели,

ќе се пресметува по просечна цена за киловат час утврдена врз основа на тарифните ставови за основниот придонес и потрошената работна енергија.

Член 34

На потрошувачите на нискиот напон, освен потрошувачката во домаќинствата, прекумерно преземената реактивна енергија се пресметува без разлика на времето на денот.

Член 35

Ако потрошувачот презема електрична енергија на повеќе мерни места на испорака за кои се пропишани различни тарифни ставови, преземената електрична енергија се пресметува по тарифните ставови пропишани за секое место на испораката.

Член 36

Кога потрошувачот бара од испорачувачот поголема сигурност во снабдувањето преку обезбедување на повеќестрано напојување и слично, испорачувачот и потрошувачот ќе договорат посебни услови за таквото снабдување, водејќи сметка за елементите од овој тарифен систем.

Член 37

Со потрошувачот кој во часовите на најголемите дневни оптеретувања во електроенергетскиот систем го смалува своето врвно оптеретување, испорачувачот може да договори поповолни услови за пресметување на врвното оптеретување во пресметковниот месечен период.

Член 38

Начинот и системот на читувањето на електричната енергија ги одредува испорачувачот, со тоа што е должен читувањата да ги врши редовно при промена на цената, промена на сезоната и крајот на календарската година, а фактурирањето и плаќањето се врши месечно.

Член 39

Според одредбите на овој тарифен систем се утврдуваат тарифните ставови за испораката на електрична енергија.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 40**

Толкувањата на одредбите од овој тарифен систем ги дава Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија.

Член 41

Овој тарифен систем влегува во сила осум дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

ССИЗЕ бр. 20/II/4

27 октомври 1982 година
Скопје

Претседател,

м-р Борис Рикаловски, дипл. инж. техн.

648.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа и точка 1 од Исправката на Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80 и 28/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ

За директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјал-

ното работење и сообраќајот се именува Миле Крцковски, досегашен директор на Заводот.

Бр. 17-2280/1

11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

649.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа и точка 1 од Исправката на Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80 и 28/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА

За директор на Архивот на Македонија се именува Александар Алексиев, досегашен директор на Архивот.

Бр. 17-2281/1

11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

650.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија се именува Александар Петановски, досегашен помошник на генералниот директор, на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија.

Бр. 17-2283/1

11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

651.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Славољуб Михајловиќ, досегашен претставник на Туристичкиот сојуз на Југославија во Белгија и Луксембург.

Бр. 17-2284/1

11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

652.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот комитет за труд Томе Георгиевски на 1. XI. 1982 година, поради заминување на друга должност.

Бр. 17-2282/1

11 ноември 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

653.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 63 став 1 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Транскоп“ во Битола со референдум на 5 март 1982 година и Одлуката за корекција на бодовите во табеларниот преглед, донесена од работничкиот совет на означената организација на 2 јули 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Транскоп“ во Битола, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 98/82 од 9 септември 1982 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на ставот 1 на член 63 од означениот правилник со уставното начело на заемност и солидарност и за спротивноста на оспорената одлука со член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Судов на седницата, разгледувајќи го оспорениот член 63, утврди дека во неговиот став 1 е предвидено на возачите на кои возилото им е на поправка, а истите учествуваат во поправката до 5 дена, односно до 35 саати во текот на еден месец, да им се исплатува надоместок на личниот доход во износ од 70% од стартниот основ.

Според мислењето на Судов, намалувањето на личниот доход на работникот во случај на прекин на работа, ако е присутен на своето работно место односно учествува при поправката на возилото, не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност изразено во алинејата 6 на ставот 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 126 став 2 од Законот за здружениот труд. Во ваков случај, согласно членот 23 од Законот за работни односи, работникот може и треба да биде распореден да врши работи и работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка. Во овој случај работникот има право на личен доход во висина на личниот доход што би го остварил кога би ја вршел

својата работа. Ако, пак, работникот нема можност да се распореди на други работи и работни задачи, а со оглед на тоа што е присутен на работа и помага при поправката на возилото треба да прима личен доход во согласност со основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Со оглед на изнесеното Судов смета дека оваа одредба не е во согласност со означените уставни начела и законски одредби имајќи го предвид и член 134 став 1 и 2 и член 135 став 1 од Законот за здружениот труд, според кои работникот има право на аконтација на личниот доход за периодот утврден со самоуправниот општ акт, а конечната пресметка се утврдува со завршната сметка.

Разгледувајќи ја оспорената одлука, Судов утврди дека со неа се врши корекција на бодовите во табеларниот преглед и дека е донесена од работничкиот совет.

Согласно член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд со референдум, покрај другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Со оглед на тоа што со оспорената одлука работничкиот совет ги утврдува мерилата за распределба на средствата за лични доходи и тоа во фиксен износ, а не работниците со референдум, Судов смета дека таа е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 98/82

5 ноември 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

654.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа одржана на 13 октомври 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 25 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Работната организација „Прогрес“ во Гостивар со референдум на 4 април 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Прогрес“ во Гостивар на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 25 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

Според наводите во предлогот неосновано е дисциплината и уредноста на работникот да се предвидат како основ за добивање на стан. Ова затоа што една од основните обврски на секој работник е да биде дисциплиниран и уреден, како претпоставка за нормално извршување на работните задачи. Исто така според мислењето на подносителот на предлогот, самоуправната и општествената активност не може да се валоризира преку доделување на посебни бодови. Воедно се смета дека предвидувањето на вакви основи при распределбата на станови доведува до субјективизам при давањето на поделени оценки.

4. Судов на јавната расправа утврди дека во означениот правилник како основи за распределба на станови се предвидени: станбената состојба и условите на живеење; станбената површина по

член во семејството; бројот на членовите на семејството; просечниот месечен приход по член на семејството; работниот стаж; годините на старост; и учеството во НОБ. Освен овие основи кои се разработени и по кои се предвидени бодови, во оспорениот член 25 е предвидена можност самоуправниот орган во организацијата да може да додели до 5 бодови на работниците кои во работата се истакнуваат со дисциплина, уредност, самоуправна и општествена активност.

5. Согласно членовите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75) давателот на стан на користење, со општ акт го утврдува начинот, условите и редот на првенството по кој ќе се даваат становите на користење.

Според мислењето на Судов самоуправно право е на работниците во организациите на здружениот труд во согласност со Уставот и законот, да утврдуваат такви основи и мерила за утврдување редот на првенството за доделување на стан, со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност за задоволување на станбените потреби на работниците. Притоа, при утврдувањето на основите и мерилата со кои ќе се утврдува редот на првенството за распределба на станови, работниците можат да предвидат, освен социјално-економски, и такви критериуми кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која работи.

Меѓутоа, дисциплината и уредноста на работникот не можат да претставуваат објективни критериуми за утврдување на придонесот во работата, поради што не можат да се предвидат како основ за утврдување редот на првенството за добивање на стан. Ова затоа што основно право и должност на работникот е да биде дисциплиниран и уреден, односно совесно и грижливо да ги врши доверените работи. Дисциплината е претпоставка за успешно извршување на работите и работните задачи. Меѓутоа, дисциплината и уредноста во работата се само претпоставка за поуспешно извршување на работните задачи и преку нив не може објективно да се изрази вистинскиот придонес и резултатите од трудот на секој работник. Придонесот на работникот се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата преку објективизирани основи и мерила кои овозможуваат да се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата.

Исто така, Судов смета дека општествената и самоуправната активност на работникот не можат да се предвидат како основи за утврдување редот на првенството за добивање на стан затоа што секој работник е одговорен за совесно вршење на самоуправувачките функции, односно тоа е право и должност на секој работник кое не може да се валоризира преку доделување на посебни бодови.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 25 од означениот правилник истакнувањето во дисциплината и уредноста, и самоуправната општествена активност се предвидени како основи за утврдување на првенството за добивање на стан, а не е предвиден придонесот во работата, Судов оцени дека оваа одредба не е во согласност со уставните начела и законските одредби за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 127/82

13 октомври 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

655.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 13 октомври 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 57 од табеларниот преглед составен дел на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, во делот во кој е извршено вреднување на работите и работните задачи на надзорник на шуми во ревид што ги извршува квалификуван работник, на основната организација на здружениот труд „Лопушник“ во Кичево, донесен од работниците со референдум одржан на 15 јули 1981 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје, за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука, според кој различно се вреднува трудот на квалификуваните работници и шумарските техничари распоредени на работи и работни задачи на надзорник на шума во ревид.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Лопушник“ во Кичево на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на деловите од Табеларниот преглед, означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во писмениот предлог неосновано е извршено различно вреднување на трудот на квалификуваните работници во однос на работниците со средна стручна подготовка иако тие вршат исти работи и работни задачи.

Предлагачот, на јавната расправа, го дополни предлогот и тоа за оценување на незаконитоста на делот од Табеларниот преглед во кои квалификуваниот работник како надзорник на шуми во ревид, според описот и пописот на овие работи и работни задачи, е овластен да врши ознака на сеча во шуми, што не е во согласност со Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74) кој предвидува овие работи и работни задачи да ги вршат стручни лица со најмалку средна стручна подготовка во областа на шумарството.

5. Во одговор на наводите на предлогот и на јавната расправа застапникот на основната организација изјави дека во Правилникот за распределба на средствата за лични доходи се предвидени работи и работни задачи на надзорник на шуми во ревид, за што биле предвидени два вида извршители и тоа шумарски техничар и квалификуван работник. Меѓутоа, со оглед на тоа што Законот за шумите определува дека ознака за сеча во другите освен во високите шуми можат да вршат само стручни лица со најмалку средна стручна подго-

товка во областа на шумарството, квалификуваните работници, согласно Законот, не можат да ја вршат ознаката, иако, всушност, ознаката за сеча е дел од нивните работи и работни задачи.

6. Судот на јавната расправа, утврди, дека според член 75 од Правилникот за систематизација и организација на работите и работните задачи, надзорникот на шуми во ревид треба да има средна стручна подготовка со 2 години работно искуство. Во номенклатурата на работите и работните задачи во 6-група, 3-та подгрупа даден е описот на работите и работните задачи на надзорник на шуми во ревид. Во оваа номенклатура покрај опишаните работи и работни задачи, вклучена е и ознаката за сеча во другите шуми, освен високите шуми, за кое вршење по Законот за шумите се бара средна стручна подготовка во областа на шумарството. Во табеларниот преглед под реден број 57 дадени се бодови посебно за шумарските техничари и посебно за квалификуваните работници, иако тие не се спомнуваат во другите наведени акти. Ист број бодови се дадени и по основите стручната подготовка, практичните знаења, одговорноста за работите и работните задачи и редовноста. Разлика, пак, се прави во однос на вложениот физички и умствен напор, како и во однос на одговорноста за доделени средства.

Според член 38 став 2 од Законот за шумите, ознака за сеча во другите шуми да можат да вршат стручни лица со најмалку средна стручна подготовка во областа на шумарството.

Од означена законска одредба произлегува дека квалификуваните работници не можат да ја вршат ознаката за сеча, со оглед на тоа дека тие не ги исполнуваат условите предвидени со законот.

Со оглед на тоа што квалификуваните работници според описот и пописот на работите и работните задачи на надзорници на шуми во ревид вршат и ознака за сеча, за што не ги исполнуваат условите предвидени со закон, Судов оцени дека точката 57 од оспорениот Табеларен преглед не е во согласност со означената законска одредба.

Што се однесува, пак, до наводите во предлогот дека оспорениот акт е во спротивност со член 126 став 1 и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, затоа што се врши различно вреднување на трудот на шумарските техничари и квалификуваните работници за работи и работни задачи на надзорник на шуми во ревид, Судов смета дека се неосновани. Ова затоа што според цитираната одредба од Законот за шумите и според Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, квалификуваните работници не можат да ги вршат овие работи и работни задачи, со оглед на тоа што не ги исполнуваат пропишаните услови.

Со оглед на горе изнесеното се одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 128/82
13 октомври 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

314.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 2 од Законот за начинот на располагањето со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците од приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81) и член 11 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, а во согласност со Собранието на СР Македонија, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, на седницата одржана на 11 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1982 ГОДИНА

Член 1

За елиминирање на остварениот вишок на приходи на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование над договореното ниво на потрошувачката во периодот јануари-септември 1982 година, како и за оневозможување создавање вишок на приходи над договорените рамки во 1982 година, стапката на придонесот на личен доход од работен однос на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1982 година, утврдена со Одлука бр. 18-508/3 („Службен весник на СРМ“ бр. 10/82), за месец декември 1982 година се намалува од 0,90% на 0,70%.

Диференцираната стапка на придонес од личен доход од работен однос за 1982 година во износ од 0,50%, која се однесува на организациите на здружениот труд од одделни гранки од областа на производството, означени во член 2 на цитираната Одлука во став 1 од овој член, останува непроменета.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“

Бр. 18-539/2
16 ноември 1982 година
Скопје

Претседател,
Јован Гавазов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
РАДОВИШ

315.

Врз основа на Одлуката бр. 03/46, донесена од Собранието на СИЗ на физичката култура — Радовиш, а врз основа на член 17 точка 4 од Статутот на СИЗ на физичката култура — Радовиш, Извршниот одбор на СИЗ на физичката култура — Радовиш, на седницата одржана на 16 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС
ЗА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ
ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ
1982 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува Одлуката за ослободување од плаќање на придонес од личен доход во висина од

0,29%, колку што изнесува досегашната стапка од нестопанство.

Член 2

Се усвојува Одлуката за ослободување од плаќање на придонес од доходот во стопанство во висина од 0,29%, колку што изнесува досегашната стапка.

Член 3

Ослободувањето од плаќање придонес важи за месеците ноември и декември 1982 година.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 02-105
16 ноември 1982 година
Радовиш

Претседател,
Горги Атанасов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
СТРУГА

316.

Врз основа на член 23 став 1, точка 4 и 9 од Статутот на СИЗ на физичката култура — Струга, а согласно Законот за начинот на располагање со вишоците на приходи на буџетите на ОПЗ и вишоците на приходи на самоуправните интересни заедници за 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81) и Законот за привремена забрана на располагање со дел на општествените средства на самоуправните интересни заедници за потрошувачката во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/82), Собранието на СИЗ на физичката култура — Струга, на седницата одржана на 18 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКА
СИЗ НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1982
ГОДИНА, БРОЈ 03-08/82

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на СИЗ на физичката култура — Струга и здружување на средствата во Републичка СИЗ на физичката култура, во смисла на намалување на стапките на придонесот од доходот на ОЗТ и на придонесот од личниот доход од работен однос од нестопански дејности, утврдени во член 2 точка 1 и 2 на таа одлука.

Намалувањето на стапките на придонесот ќе гласи:

- стапката на придонесот од доходот на ОЗТ од 0,54% се намалува на 0,50%,
- стапката на придонесот од личниот доход од работен однос од нестопански дејности од 0,55% се намалува на 0,50%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“

Бр. 03-103/1
19 ноември 1982 година
Струга

Претседател,
Лубомир Кук, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

317.

Врз основа на член 26 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. XI ДО 31. XII. 1982 ГОДИНА

Член 1

Се донесува одлука за ослободување од плаќање придонес што го плаќаат стопанските организации од остварен доход за Општинската самоуправа интересна заедница на физичката култура — Свети Николе и за Републиката СИЗ на физичката култура — Скопје и тоа:

— од остварен доход во стопанството, по стапка 0,31%.

Член 2

Стопанските организации се ослободуваат од плаќање на придонес за периодот од 1 ноември до 31 декември 1982 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1982 година.

Бр. 1101-68
22 ноември 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Бојчо Весов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

318.

Врз основа на член 27 од Статутот на Општинската самоуправа интересна заедница на културата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 ноември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. XI ДО 31. XII. 1982 ГОДИНА

Член 1

Се донесува одлука за ослободување од плаќање придонес што го плаќаат стопанските организации од остварен доход за Општинската СИЗ на културата — Свети Николе и за Републиката заедница на културата — Скопје и тоа:

— од доходот на стопанството, по стапка 0,73%.

Член 2

Стопанските организации се ослободуваат од плаќање придонес за периодот од 1 ноември 1982 година до 31 декември 1982 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1982 година.

Бр. 1201-64
22 ноември 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Ристо Гонев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води постапка за поништување на исправа — чек од серија Б, под број 4577643 од 2. VII. 1982 година на износ од 371.970,00 динари што гласи на име Мрчковска Љубица од Скопје, а е издаден од страна на ТРО „Јавор“ ООЗТ надворешно трговски промет — филијала — Скопје.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа чекот или кој нешто знае за истиот да го извести судот или лично да се јави во рок од 60 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе биде поништен.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 131/82. (112)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води граѓански спор по тужбата на тужителот Спиро Крстов Стефановски од Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 77, против тужениот Ибраим Абдулгасур Садики од Тетово, ул. „19-ти Ноември“ бр. 34, а сега на привремена работа во Данска со непозната адреса.

Се повикува Ибраим Абдулгасур Садики од Тетово, ул. „19-ти Ноември“ бр. 34, сега на привремена работа во Данска со непозната адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави пред судот или пак да постави свој полномошник. Во спротивно, доколку истиот не се јави, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува пред судот до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1500/82. (114)

Пред овој суд се води граѓанска парница за сопственост од тужителката Драгица Серафимовска од село Одри, против тужениот Микле Димитриевски и други од село Ратаје. Вредност на спорот 6.000,00 динари.

Бидејќи тужениот Микле Димитриевски од село Ратаје се наоѓа во Америка со непозната адреса, се повикува да се јави пред судот, како и секое друго лице кое ја знае адресата да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му се постави привремен старател во смисла на член 86 од ЗПП кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1381/82. (115)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред Општинскиот суд во Струга во тек е вонпарничната постапка за докажување смртта на лицето Јусуф Жута од село Велешта, Струга, кој наводно умрел во 1943 година во с. Велешта, а во матичните книги неговата смрт не е заведена.

Поради тоа се поканува ова лице, во колку е живо, како и секој оној што знае за неговиот живот да се јави на овој суд во рок од 20 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на Огласната табла на Општинскиот суд — Струга, бидејќи по истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое лицето Жута Јусуф ќе се прогласи за умрел.

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 438/82. (113)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 450 од 20. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1361-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бр. 2, Основна заедница — Куманово — Кратово, ул. „11 Октомври“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на Основната заедница Кузмановски Орде, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Јовановски Драган, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 450/82. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 505 од 8. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1462-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за пасишта и утрини — Кавадарци со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ангусев Ристо, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Камчев Илија, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 505/82. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 746 од 19. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-991-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно насочено образование „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Неготино, ул. „Партизанска“ бр. 77 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дудун Илија, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Купов Коста, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 746/82. (280)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 834 од 23. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената односно проширувањето на дејноста на „Електро Скопје“ — електро-техничка монтажно-инсталатерска задруга, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се запишува проширувањето на основната дејност со: производство на електрични апарати за домаќинството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 834/82. (281)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 690 од 8. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-157-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Новинско-издавачката работна организација „Просветна жена“, Ц. О. — Скопје, ул. „Михаил Цоков“ бр. 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ружа Бак, а се запишува како нов застапник Ксенија Гавриш, главен и одговорен уредник-директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 690/82. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 744 од 14. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1499-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено

за застапување на Самоуправната интересна заедница на станувањето на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 138 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник дипл. инж. арх. Глигор Мукаетов, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник дипл. град. инж. Борис Шумковски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 744/82. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 745 од 14. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-54-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Комбинираната детска установа „Снежана“, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на установата, која во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитување „Снежана“, Ц. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 745/82. (284)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 717 од 14. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1425-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на вработувањето на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димитровски Спиро, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Перчиклиевски Јован, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 717/82. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 617 од 9. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-514-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената станица при Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски-Мерџан“, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Анаки Марковски, в.д. управник, без ограничување, а се запишува како нов застапник д-р Ристо Манасиев, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 617/82. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 65 од 31. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1007-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и дејноста на Занаетчиската задруга „Ваташа“, Ц. О. и ограничено емство — Ѓорче Петров, ул. „Радушка“ бр. 66 со следните податоци: Досегашната фирма на Занаетчиската задруга „Ваташа“, Ц. О. и ограничено емство — Ѓорче Петров, ул. „Радушка“ бр. 66, се менува, така што во иднина ќе гласи: Градежно-занаетчиска задруга „Ваташа“, Р. О. — Ѓорче Петров, ул. „Радушка“ бр. 66.

Досегашната дејност на задругата се проширува со:

- изградба, реконструкција, адаптација и поправка на стопански и други станбени згради;
- поставување и поправка на градежни инсталации;
- завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 65/82. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 836 од 24. VIII. 1982 година, на регис-

тарска влошка бр. 3-1502-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Ц. О. — Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 19 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мирко Лефкоски, претседател, без ограничување, а се запишува како нов застапник Ѓоко Тодороски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 836/82. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 778 од 13. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1510-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Фуат Поцеста, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Неби Јани, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 778/82. (293)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 509 од 31. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1766-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 30.

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-3390/1 од 19. III. 1974 година, од 10 основачи.

Основни дејности: 140235 — СИЗ од областа на социјалната и детската заштита.

Општинската самоуправна интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Драгиша Стојчевски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 509/82. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 790 од 26. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1470-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница за станување — Кавадарци, ул. „Балканска“ бб, со целосна одговорност со следните податоци: Досегашниот назив-фирма на Самоуправната интересна заедница за станување — Кавадарци, се менува, така што во иднина ќе гласи: Самоуправна интересна заедница на станување, со целосна одговорност, Кавадарци, ул. „Балканска“ бб.

Се брише досегашниот застапник Драги Иванов, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Ѓиљана Славева, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 790/82. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 748 од 24. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-538-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за средно образование „Мирко Милески“, Ц. О. — Кичево со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петре

Исијаноски, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Ванчо Михајлоски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 748/82. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 820 од 24. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1416-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Ц. О. — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Иван Костов, секретар, без ограничување, а се запишува како нов застапник Илија Дудин, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820/82. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 794 од 13. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 3-1496-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и наука, Ц. О. Неготино, ул. „Маршал Тито“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Панче Илиевски, секретар, а се запишува како нов застапник Бранко Бекчиќ, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 794/82. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 556 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-363-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Р. О. поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација Централно основно училиште „Јоаким Крчоски“ — с. Волково, Скопје, со целосна одговорност, поради здружување со други работни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 556/82. (299)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 906 од 17. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1179-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Шумарскиот факултет, Ц. О. — Скопје, булевар „Југославија“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Велко Стефановски, декан а се запишува како нов застапник проф. д-р Славчо Цеков, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 906/82. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 547 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-862-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Р. О. поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација Основно училиште „Лазо Трпovski“, Ц. О. — Скопје, поради здружување со други работни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 547/82. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 612 од 26. VI. 1982 година, на регист-

ганизации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 559/82. (312)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 553 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-79-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на РО поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација Централно основно училиште „Емин Дураку“ — с. Буковик, Скопје, со целосна одговорност, поради здружување со други работни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 553/82. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 544 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-580-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Р. О. поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација Централно основно училиште „Борис Кирич“, Ц. О. — Скопје, поради здружување со други работни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 554/82. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 549 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-153-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Р. О. поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација „Христијан Тодоровски — Карпош“, Ц. О. — Скопје, поради здружување со други работни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 549/82. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 558 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-423-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Р. О. поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација Централно основно училиште „Дрита“, Ц. О. — с. Рашче, — Скопје, поради здружување со други работни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 558/82. (316)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 555 од 26. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-81-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Р. О. поради здружување со следните податоци: Се запишува престанувањето на работната организација Централно основно училиште „Фаик Коница“, Ц. О. — с. Радуша, Скопје, поради здружување со други работ-

ни организации во новата Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, задржувајќи својство на ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 555/82. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 831 од 25. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1563-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сојузот на пензионерите и трудовите инвалиди на град Скопје — Скопје, Работна заедница за угостителска дејност „Стар Аеродром“ Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кека Шабан, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Коцевски Илија, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 831/82. (318)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 842 од 26. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-158-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Предучилишната установа „Влае“, Ц. О. — Скопје, ул. „Иван Цанкар“ бр. 65 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вратислава Чучук, управител, без ограничување, а се запишува како нов застапник Петровска Милица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 842/82. (319)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на наставници по предметите:
— Одбрани технолошки процеси,
— Познавање на стоки,
во работен однос на неопределено време.
Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата треба да се приложи:

- диплома за завршено високо образование,
- куса биографија,
- список на научни и стручни трудови и
- по еден примерок од истите. (424)

Конкурсната комисија на ООЗТ „Лозапромет“ — Трговија на мало — Кичево, во состав на „Градинар-Лоза“ увоз-извоз — Скопје, врз основа на член 75 од Статутот на ООЗТ,

распишува КОНКУРС

за именување на индивидуален работоводен орган на ООЗТ „Лозапромет“ — Трговија на мало — Кичево, во состав на „Градинар-Лоза“ увоз-извоз — Скопје

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има висока или виша стручна подготовка — економски смер, со вкупен работен стаж од 6 години од кои 3 години на раководно работно место во трговија;

— да има средна стручна подготовка или ВКВ работник со 6 години работен стаж на раководно работно место во трговија;

— да поседува морално-политички квалитети, да не е осудуван и да не постојат законски пречки предвидени со член 511 од ЗЗТ;

— да има стручни и организаторски способности докажани од досегашното работење.

Со пријавата кандидатот треба да ги достави следните документи:

— диплома за завршено образование;

— потврда за работно искуство;

— лекарско уверение;

— уверение дека не е под истрага;

— уверение дека не е осудуван за кривично дело по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација да се поднесуваат на адреса: ООЗТ „Лозапромет“ — Трговија на мало — Кичево, „Караџичева“ бр. 9.

Некомплетираниите и неблаговремени пристигнати молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (447)

Работничкиот совет на РО „Снитекс“ — Текстилна индустрија — Свети Николе

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работороводен орган — директор на РО „Снитекс“ — Текстилна индустрија — Свети Николе.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено високо или више образование — текстилен смер, економски, правен или технолошки факултет;

— да имаат најмалку 5 години работно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршењето на работната функција;

— да не се под истрага;

— да не се осудувани за кривични дела од член 511 од ЗЗТ;

— да се државјани на СФРЈ.

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

— диплома за завршено образование;

— потврда за работно искуство;

— лекарско уверение;

— уверение дека не се под истрага;

— уверение дека не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација да се поднесуваат на адреса: РО „Снитекс“ — Текстилна индустрија — Свети Николе, ул. „Маршал Тито“ — 77, со дознака „За конкурсната комисија“.

Некомплетни и неблаговремени пристигнати молби нема да бидат земени во предвид при разгледувањето. (446)

СОДРЖИНА

Страна

645. Одлука за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ — — — — —	809
646. Одлука за давање согласност на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија — — — — —	811
647. Тарифен систем за продажба на електрична енергија — — — — —	812
648. Решение за именување директор на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	814
649. Решение за именување директор на Архивот на Македонија — — — — —	815
650. Решение за именување помошник на генералниот директор на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — — — — —	815
651. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар — — — — —	815
652. Решение за разрешување потсекретар во Републичкиот комитет за труд — — — — —	815
653. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 98/82 од 5 ноември 1982 година — — — — —	815
654. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 128/82 од 13 октомври 1982 година — — — — —	816
655. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 128/82 од 13 октомври 1982 година — — — — —	817
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
314. Одлука за намалување стапката на придонесот од личен доход од работен однос за месец декември 1982 година — — — — —	818
РАДОВИШ	
315. Одлука за ослободување од плаќање придонес за СИЗ на физичката култура — Радовиш за месеците ноември и декември 1982 година — — — — —	818
СТРУГА	
316. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на СИЗ на физичката култура и здружување на средствата во Републичка СИЗ на физичка култура за 1982 година, број 03-08/82 — — — — —	818
СВЕТИ НИКОЛЕ	
317. Одлука за ослободување од плаќање придонес од страна на стопанските организации за периодот од 1. XI. до 31. XII. 1982 година — — — — —	819
318. Одлука за ослободување од плаќање придонес од страна на стопанските организации за периодот од 1. XI. до 31. XII. 1982 година — — — — —	819